

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот од основниот договор **10/2015**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2) Адреса: ул., „**Орце Николов**“ бр.138 Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Ана Курапова Иванова** Адреса на е-пошта: **[ana.curapova@adsdp.mk](mailto:ana.curapova@adsdp.mk)** Телефон/Факс: **2633944/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Домување, градежништво и транспорт**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Непредвидени работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Изведба на непредвидени градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје и тоа во делот на подготвителни работи, земјени работи, бетонски и армирано-бетонски работи, инсталатерски работи и др. во фаза водовод и канализација и машинство.**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**30** денови

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**за набавка на непредвидени работи**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **05.06.2017**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **18-5739/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Анастас Митрев бр.27-2/25**

Град или населено место: **Скопје**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **4.130.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **3.774.713,26**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **08.06.2017**

#### **ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР**

Реден број	Вид на постапка	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	Отворена постапка	Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	Градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.	612.902.378,00
2	Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас	Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	Непредвидени работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје	3.774.713,26
			<b>Вкупно:</b> <b>Проценета вредност на набавката со ДДВ:</b> <b>Променета проценета вредност на набавката со</b>	<b>616.677.091,26</b> <b>512.946.000,00</b> <b>612.902.378,00</b>

		ДЦВ:	
--	--	------	--